



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

Број на оглас:**16/2016**

**ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Царинска управа на РМ**

I.1.2)Адреса:**Лазар Личеноски бр. 13**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.customs.gov.mk](http://www.customs.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Горан Кузевски** Адреса на е-пошта:**[goran.kuzevski@customs.gov.mk](mailto:goran.kuzevski@customs.gov.mk)** Телефон/Факс:**02 3 171779**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На горната адреса**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи-Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на услуги за ресертификација по ISO 9001:2008**

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**508.474,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.11**

**Советодавни услуги за менаџментот и поврзани услуги (освен услуги за арбитража и посредување)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8)Рамковна спогодба:**Не**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Електронска постапка?**Да**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**04.07.2016 во 11.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**365 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**01-07-2016 15:30**

V.2)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

**04.07.2016 во 11.00 часот Место: Царинска управа на РМ**

V.3)Дополнителни информации:

V.4)Датум на објава:**21-06-2016**